

Делфин II



КОМПЈУТЕРСКА ПРОГРАМА ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА УВОЗ ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ

Со стапување на сила на новиот Царински закон и Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (кој почна да се применува од 01/01/2006 година), изготвена е програма за водење евиденција на стоки за увоз за облагородување по принцип:

- **систем на одложено плаќање**

Програмата се состои од:

- задолжување на стоки по (производители или збирно кај увозникот)
 - пренесување на материјали од еден производител на друг
 - печатење на *приемница, испратници по производители*
 - нормирање на налози
 - фактурирање (извоз на готови производи)
 - домашни фактури
 - странски фактури (на 3 странски јазици)
 - проформа фактура (враќање од поправка или враќање на неупотребени стоки)
 - ЕУР.1
 - сертификат
 - спецификација на употребени репроматеријали
 - спецификација на употребени репроматеријали со статус без потекло за да добијат статус на потекло при издавање на ЕУР.1 (автоматска пресметка на давачки)
 - уништување на стоки(остатоци)
 - раздолжување на привремено увезена стока со пуштање на стоки во слободен промет (ИМА4)
 - раздолжување на привремено увезена стока со враќање во ЈЦС (ИМА7)
 - евиденција на количините на увезените стоки, состојба (по S-број,производител,вкупно,тар.ознака)
 - евиденција на увозните давачки (по S-број,производител,вкупно, тарифна ознака)
 - евиденција на залиха
 - евиденција на споредни добиени производи
 - евиденција на раздолжување на увозните царински декларации со извозни
 - евиденција на состојбата на царинската гаранција
- * лист за пресметка, попис и извештај за раздолжување автоматски се ажурираат
* евиденцијата се води материјално и финансиски (збирно или по производител)
* комплетна царинската тарифа
* работа во мрежа (повеќе референти)
* заштита на податоците
* креирање на *.pdf фајлови и снимање на CD
* праќање на нормативи до СНИО преку email
* надградба на програмата Делфин II преку интернет

Минимална конфигурација : Windows XP , резолуција на екран 1024 x 768

Цената на програмата изнесува :

- 600,00 ЕУР за работно место (сервер)
- 150,00 ЕУР за секој нареден компјутер (клиент)
-

- **пробајте ја програма „ Делфин II“ - 30 дена бесплатно**
- **e-mail адреса бесплатно (xxxxxx@delfin2.mk)**

напомена: во цената не е вклучен ДДВ во износ од 5 %

www.delfin2.mk